

# Кратка биографија



## Лични податоци

Име **Др. Јанош Тремел**  
Датум на раѓање  
Телефон  
Мобилен  
E-mail

## Професионално искуство

- 2017- **Унгарски Телеком АД - Директор на мрежна технологија**  
Управување со планирање, распоредување и операции на второ ниво на мобилна, фиксна, основна, преносна и ИП мрежа.
- 2015-2017 **Унгарски Телеком АД - Директор на ИП и основни мрежи**  
Управување со планирање, распоредување и операции на второ ниво на мобилна, основна, преносна и ИП мрежа.
- 2010-2015 **Унгарски Телеком АД - Директор на планирање и изградба**  
Управување со планирање, распоредување и конфигурирање на интегрирана (мобилна, фиксна, кабелска ТВ) мрежна технологија.
- 2000-2010 **Т-Мобиле Унгарија - Директор на планирање и изградба**  
Управување со планирање, инфраструктура и инвестиции во радио, основна, преносна мрежа и документирање на работењето на секторите  
Координирање на активностите на Директоратот за планирање и изградба
- 1998-2000 **Westel 900 GSM Mobile Telecommunications Co. Будимпешта**  
Заменик директор за инженеринг  
Области на одговорност: GSM целуларна и микробранова мрежа - планирање, тестирање и пуштање во употреба на радио базни станици и преносна мрежа, подесување на параметрите на мрежата и мерење на јачина на поле, подготовка на техничка документација.
- 1994-1998 **Westel 900 GSM Mobile Telecommunications Co. Будимпешта**  
Менаџер на радио мрежа  
Раководење со развојот, тестирањето и пуштањето во употреба на GSM радио базни станици и преносна мрежа на групацијата.
- 1992-1994 **Westel Radiotelephone Ltd., Будимпешта**  
Менаџер на радио мрежа  
Раководење со развојот, тестирањето и пуштањето во употреба на NMT радио базни станици и преносна мрежа на групацијата.

- 1991-1992      **Westel Radiotelephone Ltd., Будимпешта**  
 Радио инженер, планер на микробранова радио мрежа  
 Управување и тестирање на NMT радио базни станици, планирање и тестирање на дигитални микробранови линкови.
- 1990-1991      **VIDEOTON-SEL Ltd., Будимпешта**  
 Системски инженер  
 Учество во подготовката на документите за поднесок за тендерот за избор на комутациски систем на МАТАВ

### Образование и други квалификации, Испити

- 2007-2009      **Меѓународни студии за Магистер по бизнис администрација**  
 Пердју Универзитет, САД и Тилбург Универзитет, Холандија и ТиасНимбас Универзитет, Германија и Централно-европски универзитет, Унгарија
- 1999-2001      **Магистер по деловна администрација**  
 Економски универзитет Будимпешта, Унгарија
- 1994-1995      **Напредна менаџерска програма**  
 Меѓународен менаџерски центар, Будимпешта
- 1991              **Доктор по технички науки**  
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија
- 1988-1990      **Телекомуникациски инженер**  
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија
- 1983- 1988      **Електро инженер**  
 Технички универзитет, Будимпешта, Унгарија
- 1986              **Испит по англиски јазик - средно ниво**  
 Одлично познавање на деловен англиски јазик
- 1985              **Испит по руски јазик - средно ниво**  
 Не го користи активно.
- 1981              **Возачка дозвола Б категорија**

### Хоби

Семејство, шах, читање, историја